

Неделна Тема	ПАТОТ НА ЧЕТИРИТЕ ГОДИШНИ ВРЕМИЊА
Содржина на денот	Поштар пошта носи
Возраст	4 – 6 години
Воспитувач	Анета Симоновска
Здрави и безбедни навики	<ul style="list-style-type: none"> - Разговор со детето за тоа зошто и како треба да се грижам за играчките и одржување на нивната хигиена.
Активности	<ul style="list-style-type: none"> - Со детето се изведуваат вежби за загревање и истегнување на детското тело имитирајќи ги движењата не одредени животни (мачка, куче, птица и слично). - Разговор на тема: „Како патуваат писмата и подароците кои ги очекуваме за Новата година“. - Натпреварувачка игра „Поштар пошта носи“. Се изработуваат четири поштенски сандачиња во различна боја и на секоја од нив се лепи различна апликација: снегулка, цвет, сонце и лист. Секое сандаче претставува различно годишно време. Се изработуваат исти апликации како на сандачињата и ги објаснуваме правилата на игра. Сандачињата се поставуваат на одредено место. Апликациите ги расфрламе во собата и пуштаме музика по избор. Четири деца (или четири члена од семејството) бираат едно годишно време, ја бараат соодветната апликација и ја носат до соодветното сандаче. Кога ќе заврши музиката, завршува и играта. Се пребројуваат апликациите во сандачињата и кој има најмногу апликации, тој е победник. - Децата превиткуваат плик и го декорираат по сопствена желба.